



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РАДОВИШ

|  |  |  |
|--|--|--|
| Службен гласник на<br>општина Радовиш<br>Излегува по потреба | Петок 28 Септември<br>2022 година<br>Број 11/2022 год. | Жиро сметка<br>бр: 758014072063018<br>Даночен бр.: 4023005116486 |
|--|--|--|

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

## РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Одлука за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ЈП Плаваја, Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ЈП Плаваја, Радовиш, бр.08-1515/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.

Бр. 09-1515/2  
28 Септември 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина Радовиш на XVI седницата одржана на ден 27.09.2022 година, донесе:

## ОДЛУКА

за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ЈП Плаваја, Радовиш

### Член 1

Се дава Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ЈП Плаваја, Радовиш бр.0102-645/1 од 23.08.2022 година, наш бр.08-136/110 од 25.08.2022 година.

### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, а ќе почне да се применува по добивање на Согласност од Министерство за информатичко општество .

Бр. 08-1515/1  
27 Септември 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина Радовиш  
Претседател  
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

## РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Одлука за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ЈОУДГ „Ацо Караманов“, Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ЈОУДГ „Ацо Караманов“, Радовиш, бр.08-1516/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.

Бр. 09-1516/2  
28 Септември 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина Радовиш на XVI седницата одржана на ден 27.09.2022 година, донесе:

## ОДЛУКА

за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ЈОУДГ „Ацо Караманов“, Радовиш

### Член 1

Се дава Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во ЈОУДГ „Ацо

Караманов", Радовиш бр.01-158 од 26.06.2022 година, наш бр.08-104/40 од 13.09.2022 година.

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, а ќе почне да се применува по добивање на Согласност од Министерство за информатичко општество .

Бр. 08-1516/1 Совет на општина Радовиш  
27 Септември 2022 г. Претседател  
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

## РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување

на Одлука за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во Општина Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во Општина Радовиш, бр.08-1517/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.

Бр. 09-1517/2 Градоначалник  
28 Септември 2022 г. на општина Радовиш  
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина Радовиш на XVI седницата одржана на ден 27.09.2022 година, донесе:

## ОДЛУКА

за давање Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во Општина Радовиш

## Член 1

Се дава Согласност на Годишен план за вработување за 2023 година во Општина Радовиш бр.09-1424/1 од 31.08.2022 година.

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, а ќе почне да се применува по добивање на Согласност од Министерство за информатичко општество .

Бр. 08-1517/1 Совет на општина Радовиш  
27 Септември 2022 г. Претседател  
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

## РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување

на Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Кирил и Методиј“ с.Ораовица, Радовиш за учебната 2022/2023 година

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Кирил и Методиј“ с.Ораовица, Радовиш за учебната 2022/2023 година, бр.08-1518/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.

Бр. 09-1518/2 Градоначалник  
28 Септември 2022 г. на општина Радовиш  
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина Радовиш на седницата одржана на ден 27.09.2022 година, донесе:

## ОДЛУКА

за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Кирил и Методиј“ с.Ораовица, Радовиш за учебната 2022/2023 година

## Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Радовиш ја усвојува Годишната Програма за работа на ООУ „Кирил и Методиј“ с.Ораовица, Радовиш за учебната 2022/2023 година, број 01-208/1 од 25.08.2022 година, наш број 08-106/26 од 29.08.2022 година.

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-1518/1  
27 Септември 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина Радовиш  
Претседател  
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

## РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување

на Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Никола Карев“, Радовиш за учебната 2022/2023 година

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Никола Карев“, Радовиш за учебната 2022/2023 год., бр.08-1519/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.

Бр. 09-1519/2  
28 Септември 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина Радовиш на седницата одржана на ден 27.09.2022 година, донесе:

## ОДЛУКА

за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Никола Карев“, Радовиш за учебната 2022/2023 година

## Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Радовиш ја усвојува Годишната Програма за работа на ООУ „Никола Карев“, Радовиш за учебната 2022/2023 година, број 02-342/1 од 09.09.2022 година, наш број 08-50/58 од 09.09.2022 год.

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-1519/1  
27 Септември 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина Радовиш  
Претседател  
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

## РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување

на Одлука за давање на користење училишна зграда во ПУ Калаузлија на ООУ „Крсте Петков Мисирков,, Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за давање на користење училишна зграда во ПУ Калаузлија на ООУ „Крсте Петков Мисирков,, Радовиш, бр.08-1520/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.

Бр. 09-1520/2  
28 Септември 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 64, 65, 66 и 67 од Законот за локална самоуправа и член 21 став 1 точка 32 и член 86 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина Радовиш на XVI седницата одржана на ден 27.09.2022 година, донесе:

## ОДЛУКА

за давање на користење училишна зграда во ПУ Калаузлија на ООУ „Крсте Петков Мисирков,, Радовиш

## Член 1

Новоизградената училишна зграда каде е сместено подрачното училиште во с.Калаузлија, Општина Радовиш како основач на основните општински училишта, го дава на користење на ООУ „Крсте Петков Мисирков,, Радовиш.

Новоизградената училишна зграда се наоѓа на КП бр.17/1, м.в.,„Село,, и впишана во имотен лист 1 КО Калаузлија-општина Радовиш.

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-1520/1  
27 Септември 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина Радовиш  
Претседател  
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

#### РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување  
на Програма за измена и дополнување на  
Програмата за потребите на спортот во општина  
Радовиш за 2022 год. бр.08-1485/1 од 03.12.2021  
год., бр.08-1610/1 од 21.12.2021 год. и бр 08-728/1 од  
13.04.2022 год.

Ја прогласувам и објавувам Програмата за измена и дополнување на Програмата за потребите на спортот во општина Радовиш за 2022 год. бр.08-1485/1 од 03.12.2021, бр.08-1610/1 од 21.12.2021 год. и бр 08-728/1 од 13.04.2022 год. што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.

Бр. 09-1521/2  
28 Септември 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на РМ бр.5/02), член 15 и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на општина Радовиш (Службен гласник бр. 05/02), Советот на општина Радовиш, на XVI седницата одржана на ден 27.09.2022 година донесе :

#### Програма

за измена и дополнување на Програмата за потребите на спортот во општина Радовиш за 2022 год. бр.08-1485/1 од 03.12.2021 год., 08-1610/1 од 21.12.2021 год. и бр 08-728/1 од 13.04.2022 год.

I. Се менува и дополнува Програмата за потребите на спортот во општина Радовиш за 2022 год. бр.08-1485/1 од 03.12.2021 год., 08-1610/1 од 21.12.2021 год. и бр 08-728/1 од 13.04.2022 год. во делот на планирани финансиски средства. Во Програмата беа планирани вкупно 6.500.000 ден. на буџетската програма Л0 за поддршка на спортски клубови, турнири и сл. Планираниот износ се намалува за 400,000 денари и Програмата за јавните потреби на спортот во

општина Радовиш 2022 година изнесува 6.100.000 ден.  
Износот од 400,000 ден. од буџетската програма Л0 – Спорт и рекреација се префрла на буџетска програма К4 – Културни манифестации и творештво.  
II. Програмата влегува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена во „Службен гласник на општина Радовиш“.

Бр. 08-1521/1  
27 Септември 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина Радовиш  
Претседател  
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

#### РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување  
на Програма за измена и дополнување на  
Програмата за активностите на општина Радовиш во  
областа на културата во општина Радовиш за 2022  
год. бр.08-1484/2 од 03.12.2021 год и бр.08-1609/2  
од 21.12.2021 год.

Ја прогласувам и објавувам Програмата за измена и дополнување на Програма за активностите на општина Радовиш во областа на културата во општина Радовиш за 2022г. бр.08-1484/2 од 03.12.2021 год и бр.08-1609/2 од 21.12.2021 год. што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.

Бр. 09-1522/2  
28 Септември 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на РМ бр.5/02), член 21 став 1 точка 11 од Статутот на општина Радовиш (Службен гласник бр. 05/02), Советот на општина Радовиш, на XVI седницата одржана на ден 27.09.2022 година донесе :

#### Програма

за измена и дополнување на Програма за активностите на општина Радовиш во областа на културата во општина Радовиш за 2022 год. бр.08-1484/2 од 03.12.2021 год и бр.08-1609/2 од 21.12.2021 год.

I. Се менува и дополнува Програмата за активностите во општина Радовиш од областа на

културата за 2022-ра година бр.08-1484/2 од 03.12.2021 год и бр.08-1609/2 од 21.12.2021 год, што ги донесе Советот на општина Радовиш на седницата.

II. Планираниот износ од 1,000,000 ден. во програмата К4 кој беше распореден врз основа на Одлука на Советот на општина Радовиш, се зголемува за 1.800.000 ден. од кои 800.000 ден. се предвидуваат на донаторска сметка и 1.000.000 ден. се предвидува на основниот буџет. Вкупната програма изнесува 2.800.000 ден. Средствата во програмата К4 во Буџетот на општина Радовиш ќе бидат предвидени наменски за реализација на манифестацијата „Самун ем Татлија“.

III. Програмата влегува во сила од денот на донесување а ќе биде објавена во „Службен гласник на општина Радовиш“.

Бр. 08-1522/1 Совет на општина Радовиш  
27 Септември 2022 г. Претседател  
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

#### РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Програма за измена и дополнување на Програмата на потреби за функционирање на администрацијата во единицата за локална самоуправа-Радовиш за 2022 година број 08-1607/1 од 21.12.2021 година

Ја прогласувам и објавувам Програмата за измена и дополнување на Програма на потреби за функционирање на администрацијата во единицата за локална самоуправа-Радовиш за 2022 година број 08-1607/1 од 21.12.2021 година што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.

Бр. 09-1523/2 Градоначалник  
28 Септември 2022 г. на општина Радовиш  
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Радовиш (Службен гласник бр. 05/02), Советот на општина Радовиш, на XVI седницата одржана на ден 27.09.2022 година донесе:

#### ПРОГРАМА

за измена и дополнување на Програмата на потреби за функционирање на администрацијата во единицата за локална самоуправа-Радовиш за 2022 година број 08-1607/1 од 21.12.2021 година

Поради зголемени трошоци за работа оваа Програма се менува и дополнува во дел:

**II. Приоритети на општинската администрација**  
се зголемуваат следните ставки

|            |   |                                |
|------------|---|--------------------------------|
| -E0 421130 | ѓубрарина-----                                | 35.000 денари                  |
| -E0 421310 | пошта-----                                    | 210.000 денари                 |
| -E0 421410 | гориво  | општинска администрација ----- |
|            |   | 170.000 денари                 |
| -E0 421410 | гориво пожарна -----                          | 50.000 денари                  |
| -E0 426310 | семинари                                      | и конференции -----            |
|            |   | 50.000 денари                  |
| -E0 420210 | патување во странство-хранарина дневници----- | 15.000 денари                  |
| -E0420220  | патување во странство-патни расходи-----      | 20.000 денари                  |

За реализација на ова зголемување на горенаведените ставки ќе се изврши намелување на ставките

-E0 426990-Други оперативни расходи

III. Оваа измена и дополнување на Програма е составен дел на Буџетот за 2022 година

IV. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен гласник на општина Радовиш“.

Бр. 08-1523/1 Совет на општина Радовиш  
27 Септември 2022 г. Претседател  
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

#### РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Одлука за донесување на Програма за манифестација „Самун ем Татлија“ и Програма за манифестација „Самун ем Татлија“

Ја прогласувам и објавувам одлуката за донесување на Програма за манифестацијата „Самун ем Татлија“, бр.08-1524/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.

Бр. 09-1524/2  
28 Септември 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина Радовиш на XVI седницата одржана на ден 27.09.2022 година, донесе:

#### ОДЛУКА

за донесување на Програма за манифестација  
„Самун ем Татлија“

##### Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Радовиш донесува Програма за манифестација „Самун ем Татлија“ по доставена Предлог Програма од Градоначалникот на општина Радовиш бр.08-1443/12 од 26.09.2022 година .

##### Член 2

Се овластува Градоначалникот на општина Радовиш да ја реализира оваа Програма за манифестацијата „Самун ем Татлија“ и исплати финансиски средства согласно усвоената Програма бр.08-1443/12 од 26.09.2022 година .

##### Член 3

По завршувањето на манифестацијата да се достави извештај до Советот на општина Радовиш.

##### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување а ќе биде објавена во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-1524/1  
27 Септември 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина Радовиш  
Претседател  
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

#### РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување

на Одлука за утврдување интерес за основање Акционерско друштво за дејност производство на електрична енергија

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за утврдување интерес за основање Акционерско друштво за дејност производство на електрична енергија, бр.08-1525/1 што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година,.

Бр. 09-1525/2  
28 Септември 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа, а во врска со член 32 и 65 од Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.28/04-----120/18 и Сл.весник на РСМ бр.290/20, 215/21 и 99/22)и член 21 став1 точка 43 од Статутот на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на седница одржана на 27.09.2022 година, донесе

#### О Д Л У К А

За утврдување интерес за основање  
Акционерско друштво за дејност производство  
на електрична енергија

##### Член 1

Со ова одлука се утврдува интерес на општина Радовиш да основа и биде единствен основач на акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш.

##### Член 2

Акционерското друштво има својство на правно лице и во правниот промет ќе истапува под фирмата;

Друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш.

Скратен назив: А.Д. ЕЛРАД Радовиш.

Фирмата гласи на македонски јазик, со кирилско писмо.

##### Член 3

Седиштето на друштвото е на бул.„8-ми Септември,“ бр.2 Радовиш.

##### Член 4

Акционерското друштво ќе врши претежна дејност:

35.11 Производство на електрична енергија

##### Член 5

Основната главнина изнесува 25.000 евра во денарска противвредност и ќе ја обезбеди општина Радовиш.

Номинален износ на акцијата неможе да биде помал од 1 Евро, според средниот курс на таа валута од Народна банка на РСМ, ден пред усвојувањето на Статутот.

#### Член 6

Управувањето со Друштвото ќе се организира според едностепенниот систем на управување.

Органи на друштвото се:

-Собрание на друштвото

-Одбор на директори

#### Член 7

Со Друштвото ќе управува Одборот на директори во рамките на овластувањата определени со Законот за трговски друштва, Статутот и овластувањата кои се изрично дадени од Собранието на друштвото.

Членовите на одборот на директори ги избира Собранието на друштвото.

Мандатот и статусот на членовите на Одборот на директори ќе се определи со статутот на друштвото.

#### Член 8

Со Статутот поблиску ќе се уредат фирмата и седиштето, предметот на работа, основачот, износот на основната главнина, номиналниот износ на акциите и други прашања од значење на друштвото утврдени со Законот за трговските друштва.

#### Член 9

Работите од надлежност на Собранието на друштвото ќе ги врши преку овластен претставник.

Овластениот претставник се овластува:

-да ги презема сите дејствија и активности во претставувањето на општина Радовиш во Собранието на акционери, како и да ги презема сите потребни дејствија и активности за донесување на потребните одлуки за основање на Друштвото.

-да го потпиеше Статутот;

-да потпише Изјава за преземање на акциите;

-да потпише Изјава дека основањето е во согласност со Закон;

-да донесе одлука за избор на органите на друштвото;

-како и сите потребни дејствија за основање на Друштвото согласно Законот за трговските друштва.

За овластен претставник на Советот на општината кој ќе ги врши работите од надлежност на Собранието на акционери, Советот на општина Радовиш го именува Страхил Гавритов - член на Советот на општина Радовиш

#### член 10

Одлуката влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен гласник на општина Радовиш“.

Бр. 08-1525/1  
27 Септември 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина Радовиш  
Претседател  
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

#### РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување  
на Одлука за одобрување финансиски средства како основачки влог на општина Радовиш за А.Д. за производство на електрична енергија „ЕЛРАД,,  
Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за одобрување финансиски средства како основачки влог на општина Радовиш за А.Д. за производство на електрична енергија „ЕЛРАД,, Радовиш, бр.08-1526/1 што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.

Бр. 09-1526/2  
28 Септември 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 273 став 1 од Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.28/04-----120/18 и Сл.весник на РСМ бр.290/20, 215/21 и 99/22) како и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на седница одржана на 27.09.2022 год., донесе

#### ОДЛУКА

за одобрување финансиски средства  
како основачки влог на општина Радовиш  
за А.Д. за производство на електрична енергија „  
ЕЛРАД,, Радовиш

#### Член 1

Се одобруваат финансиски средства од Буџетот на општина Радовиш, во висина од денарска противвредност на 25.000 евра по среден курс на Народна банка на денот на префрлањето на средствата, како, основачки влог и единствен

акционер за формирање на А.Д. за производство на електрична енергија „ЕЛРАД„ Радовиш.

#### Член 2

Средствата ќе се префрлат на сметка.

Составен дел на Одлуката е барањето со податоците за корисникот.

За одобрените и потрошените средства од буџетот на општината треба да се поднесе писмен извештај до Советот на општината за оправданост на потрошените средства.

#### Член 3

Одлуката влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен гласник на општина Радовиш„.

Бр. 08-1526/1  
27 Септември 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина Радовиш  
Претседател  
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 29 и 32 од Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.28/04-----120/18 и Сл.весник на РСМ бр.290/20, 215/21 и 99/22) како и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Радовиш, Страхил Гавритов од Радовиш со живеалиште на ул.„ 15 Корпус бр.29 Радовиш, со л.к. бр.М0219042 издадена од СВР Радовиш, како и ЕМБС 6027741 на општина Радовиш, на ден 27.09.2022 година ја дава следната

### ИЗЈАВА

Јас долупотпишаниот Страхил Гавритов од Радовиш, со живеалиште на ул.„ 15 Корпус бр. 29 Радовиш, со л.к. бр.М0219042 издадена од СВР Радовиш, во својство на застапник на општина Радовиш и член на Советот на општина Радовиш со седиште на бул. „Александар Македонски бр.7 Радовиш , со ЕМБС 6027741 на општина Радовиш, под полна кривична, натерјална и морална одговорност

ИЗЈАВУВАМ дека не постои ограничување наведено во член 29 од Законот за трговските друштва или друго ограничување определено со Закон, општина Радовиш да биде основач на акционерско друштво производство на електрична енергија „ЕЛРАД„ Радовиш, и запише во трговскиот регистар.

Бр. 08-1527/1  
27 Септември 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина Радовиш  
Изјавил  
Страхил Гавритов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

### РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Одлука за давање Согласност на Одлука за промена на Правилникот бр.08-835/1 од 03.05.2022 година за користење на површините за играње и пропратните простории на Градски стадион во Радовиш бр.02-42/2 од 25.05.2022 година

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за давање Согласност на Одлука за промена на Правилникот бр.08-835/1 од 03.05.2022 година за користење на површините за играње и пропратните простории на Градски стадион во Радовиш бр.02-42/2 од 25.05.2022 година, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година, бр.08-1528/1.

Бр. 09-1528/2  
28 Септември 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ 05/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Радовиш Советот на Општина Радовиш на XVI седница одржана на 27.09.2022 година донесе:

### ОДЛУКА

за давање Согласност на Одлука за промена на Правилникот бр.08-835/1 од 03.05.2022 година за користење на површините за играње и пропратните простории на Градски стадион во Радовиш бр.02-42/2 од 25.05.2022 година

#### Член 1

Се дава Согласност на Одлука за промена на член 12 од Правилникот бр.08-835/1 од 03.05.2022 година за користење на површините за играње и пропратните простории на Градски стадион во Радовиш донесена од Управен одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти „Радовиш-2014,, бр.02-42/2 од 25.05.2022 година, наш бр.08-39/39 од 22.08.2022 година.

#### Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .



Бр. 08-1528/1  
27 Септември 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина Радовиш  
Претседател  
Моника Трајанова с.р.

Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

Бр. 08-1529/1  
27 Септември 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина Радовиш  
Претседател  
Моника Трајанова с.р.

**РЕШЕНИЕ**

за прогласување и објавување  
на Одлука за давање Согласност на Одлука за промена на Тарифникот бр.08-619/1 од 29.03.2022 година за користење на просторот и пропратни простории во склоп на СРЦ “25 МАЈ”, бр.02-42/1 од 25.05.2022 година

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

**РЕШЕНИЕ**

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за давање Согласност на Одлука за промена на Тарифникот бр.08-619/1 од 29.03.2022 година за користење на просторот и пропратни простории во склоп на СРЦ “25 МАЈ”, бр.02-42/1 од 25.05.2022 година, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година, бр.08-1529/1.

за прогласување и објавување  
на Одлука за одобрување финансиски средства на Спортски Стрелачки клуб Рефлексшат

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за одобрување финансиски средства на Спортски Стрелачки клуб Рефлексшат, бр.08-1530/1 што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.

Бр. 09-1529/2  
28 Септември 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Бр. 09-1530/2  
28 Септември 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на РМ 05/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Радовиш Советот на Општина Радовиш на XVI седница одржана на 27.09.2022 година донесе:

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на XVI седница одржана на 27.09.2022 година, донесе:

**ОДЛУКА**

за давање Согласност на Одлука за промена на Тарифникот бр.08-619/1 од 29.03.2022 година за користење на просторот и пропратни простории во склоп на СРЦ “25 МАЈ”, бр.02-42/1 од 25.05.2022 година

**Член 1**

Се дава Согласност на Одлука за промена на член 10 од Тарифникот бр.08-619/1 од 29.03.2022 година за користење на просторот и пропратни простории во склоп на СРЦ “25 МАЈ” донесена од Управен одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти „Радовиш-2014,, бр.02-42/1 од 25.05.2022 година, наш бр.08-39/38 од 22.08.2022 година.

**ОДЛУКА**

за одобрување финансиски средства  
на Спортски Стрелачки клуб Рефлексшат

**Член 1**

Се одобруваат финансиски средства на Спортски Стрелачки клуб Рефлексшат во висина од 25.000,00 денари наменети за редовни тренинзи и учество на светско првенство во Осијек, Хрватска, по доставено барање бр.12-1211/1 од 15.07.2022 година.

Барањето е составен дел од одлуката.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-1530/1  
27 Септември 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина Радовиш  
Претседател  
Моника Трајанова с.р.

врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш,  
Градоначалникот на општина Радовиш донесува

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

#### РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување  
на Одлука за одобрување финансиски средства на  
Риболовен клуб КРАП-Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за одобрување финансиски средства на Риболовен клуб КРАП-Радовиш, бр.08-1531/1 што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.

Бр. 09-1531/2  
28 Септември 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на XVI седница одржана на 27.09.2022 година, донесе:

#### ОДЛУКА

за одобрување финансиски средства  
на Риболовен клуб КРАП-Радовиш

##### Член 1

Се одобруваат финансиски средства на Риболовен клуб КРАП-Радовиш во висина од 25.000,00 денари наменети за опрема и учество на Светско првенство во риболов кое ќе се одржи во Хрватска, по доставено барање бр.08-1323/1 од 10.08.2022 год.

Барањето е составен дел од одлуката.

##### Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-1531/1  
27 Септември 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина Радовиш  
Претседател  
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во

#### РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување  
на Одлука за усвојување Извештај за работата со  
Финансов извештај на ЈП „Плаваја“ Радовиш за  
период од 01.01 2022 година до 30.06.2022 година

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за усвојување Извештај за работата со Финансов извештај на ЈП „Плаваја“ Радовиш за период од 01.01 2022 година до 30.06.2022 година, бр.08-1532/1 што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.

Бр. 09-1532/2  
28 Септември 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоупава (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 21 ст. 1 т. 31 од Статутот на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на XVI седница одржана на 27.09.2022 година, донесе

#### ОДЛУКА

за усвојување Финансов извештај на ЈП„Плаваја“  
Радовиш за период од 01.01 2022 година до  
30.06.2022 година

##### Член 1

Се усвојува Финансов извештај на ЈП„Плаваја“ Радовиш за период од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година, бр.0102-600/1 од 03.08.2022 година.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Радовиш”

Бр. 08-1532/1  
27 Септември 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина Радовиш  
Претседател  
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

#### РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување

на Одлука за усвојување Финансов извештај на ЈП „Плаваја“ Радовиш за период од 01.04 2022 година до 30.06.2022 година

Ја прогласувам и објавувам Одлука за усвојување Финансов извештај на ЈП „Плаваја“ Радовиш за период од 01.04 2022 година до 30.06.2022 годин, бр.08-1533/1 што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.

Бр. 09-1533/2  
28 Септември 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 21 ст. 1 т. 31 од Статутот на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на XVI седница одржана на 27.09.2022 година, донесе

#### О Д Л У К А

за усвојување Финансов извештај на ЈП „Плаваја“ Радовиш за период од 01.04 2022 година до 30.06.2022 година

#### Член 1

Се усвојува Финансов извештај на ЈП „Плаваја“ Радовиш за период од 01.04.2022 година до 30.06.2022 година, бр.0102-599/1 од 03.08.2022 година.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Радовиш”

Бр. 08-1533/1  
27 Септември 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина Радовиш  
Претседател  
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

#### Р Е Ш Е Н И Е

за прогласување и објавување на Програма за измена и дополнување на Програмата за локален економски развој при општина Радовиш за 2022 година бр.08-1606/2 од 21.12.2021 година

Ја прогласувам и објавувам Програмата за измена и дополнување на Програма за локален економски развој при општина Радовиш за 2022 година бр.08-1606/2 од 21.12.2021 година, бр.08-1534/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.

Бр. 09-1534/2  
28 Септември 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 3, 6, 7 и 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М., бр: 5/02), а согласно чл. 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на XVI-та седницата одржана на 27.09.2022 година, донесе:

#### ПРОГРАМА

за измена и дополнување на Програмата за Локален економски развој при Општина Радовиш за 2022 година бр.08-1606/2 од 21.12.21 год.

Измената програмата се однесува на зголемување на ставката за реализација на проект: „Општинско-корисна работа“ УНДП за 750.000 денари. Ставката Формирање на комисија за избор на официјален сувенир(и) за општина Радовиш преку распишување на Јавен оглас и набавка нов пакет на промотивни материјали за општина Радовиш во износ од 150.000 денари се брише и средствата се пренаменуваат во ставка К4 за организација на манифестацијата „Самун ем Татлија“. Ставката достапни и ефикасни дигитални и социјални услуги на општините Радовиш и Конче се намалува за 100.000 денари од 1.000.000 денари на 900.000 денари, средствата од 100.000 денари се наменуваат за манифестацијата „Самун ем Татлија“ на ставка К4 од буџетот на општина Радовиш.

Локалниот економски развој како надлежност на локалната самоуправа во најголем дел зависи од навремено планирање во локалната самоуправа, преку превземање на мерки и активности, форми и облици за овозможување услови за одржлив економски развој.

Мерките на национално ниво не секогаш се во можност прецизно да ги идентификуваат потребите на општините во Република Северна Македонија и за таа цел се изготвува на годишно ниво Програма за локален економски развој за секоја општина која е базирана врз основа на усвоените стратешки општински документи со што за секоја превземена активност се добива

легитимитет кој влијае позитивно кон општинскиот локален развој, изразена како алатка за планирање и истовремено дејствување и подршка кон локалната економија за нејзин одржлив развој.

Локалниот економски развој ги подржува правните субјекти, граѓаните организирани во здружени разни секторски форми како и физичките лица кои се преставници од повеќе различни сектори, кои имаат можност меѓусебно да соработуваат со цел постигнување на економски просперитет во локалната заедница и одржлив раст кој носи економска корист и подобрување на квалитетот на животот воопшто.

Процесот на планирање на програмата е базиран врз непосредно учество на претставниците од јавните институции, деловната заедница и невладиниот сектор кои преку воспоставена комуникација и соработка овозможуваат претпоставка за можно достигнување на заедничката зацртана визија, кон создавање на услови за градење на севкупен одржлив развој кој меѓудругото го промовира развојот на бизнисите кои пак истовремено ги овозможуваат условите за зголемување на вработувањето.

Програмата за работа на одделението за локален економски развој се подготвува и усвојува врз основа на надлежноста на локалната самоуправа која произлегува од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.Македонија бр.5 од 29.01.2002 год.), статутот на Општина Радовиш и законските одредби во Република Северна Македонија кои обработуваат економски теми согласно препораките на Европската унија во делот од процесот на децентрализација и креирање на буџетите на единиците на локалната самоуправа согласно начелата за транспарентност и отчетност со усвојување на развојните плански документи. Подготовката на програмата се базира врз претходно изработени проценки и анализи во заедницата во кој локалната самоуправа има законски надлежности или е во фаза на нивно превземање.

## Предлог ставки/активности:

| Предлог  | Износ (МКД)         | Извор на финансирање | Коментар/Статус на проект   | Временски период за отпочнување/реализација   |
|--|---------------------|----------------------|---|---|
| <b>ЕКОНОМИЈА</b>   |                     |                      |   |   |
| Цел 3: Прилагодување на човечки ресурси спрема стопанството<br>3.1. Ставање во функција на локалниот економско-социјален совет (одржување на најмалку 6 работни состаноци) | 50.000              | Општина Радовиш      | Комисијата е формирана  | Јануари-Декември  |
| СРМА Потенцијално искористување на ресурсите   | Финансирано од УНДП | УНДП                 | Јакнење на капацитетите на општинската администрација   | Општината е пријавена се очекува во текот на месец март да отпочне со реализација. Проектот ќе трае 18 месеци |
| Европска ознака за извонредност на управувањето (ELoGE) проект во Македонија   | Финансирано од АЛДА | АЛДА Скопје          | Општина Радовиш е член на Агенцијата АЛДА на нивна покана со цел подобрување на стандардите и обезбедување на висококвалитетни услуги во рамките на локалната самоуправа општината ќе го спроведе овој проект.        | Февруари-јуни   |
| <b>СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>   |                     |                      |   |   |
| Достапни и ефикасни дигитални и социјални услуги на општините Радовиш и Конче  | 900.000             | Општина Радовиш      | Дигитализација на основните општински услуги со акцент на социјалната сфера, преку имплементирање на систем за управување со документи и создавање на услуги во рамките на воспоставување на меѓуопштинска соработка. | Јануари-Декември  |
| Реализација на проект: „Општинско-корисна работа“ УНДП   | 1.750.000           | УНДП                 | Проект на УНДП во социјалната сфера за посета и грижа за стари и изнемоштени лица, лица со  | Јануари - Декември  |

|   |           |                 |  |                    |
|---|-----------|-----------------|--|--------------------|
|   |           |                 | попреченост и потешкотии во секојдневниот живот очекувана донација   |                    |
| Реализација на проект: „Општинско-корисна работа“ УНДП  | 800.000   | Општина Радовиш | Проект на УНДП во социјалната сфера за посета и грижа за стари и изнемоштени лица, лица со попреченост и потешкотии во секојдневниот живот учество на општината  | Јануари - Декември |
| Предвидување на средства кои ќе бидат наменети за ангажирање на лица од социјално ранливи категории за изведување на јавни работи во Општина Радовиш.   | 1.000.000 | Општина Радовиш | Во врска со активните мерки на Агенцијата за вработување и ангажирање на јавни работници според програма за извршување на јавни работи донесена од Совет на општината. Да се примат пет квалитетни лица со поголема плата  | Јануари-Декември   |
| <b>ФИНАНСИСКА ПОДРШКА ЗА НВО</b>  |           |                 |  |                    |
| <p>Финансиска подршка за проекти на граѓански здруженија според усвоената методологија за финансирање на проекти. Како посебни насоки во јавниот повик ќе бидат предвидени:</p> <p>Акција за пошумување на околината. Промоција и популаризација на развој на органско производство. Одржување на работен состанок со земјоделци за подршка на земјоделски задруги. Физибилити студии и водич за инвестиции. Обнова на постојната туристичка информативна инфраструктура.</p> | 1.500.000 | Општина Радовиш | <p>Распишување на јавен оглас согласно усвоена методологија за реализација на проекти за локален развој, а во согласност со стратешките документи на општина Радовиш, како и</p> <p>Пошумување на определени локации во град Радовиш</p> <p>Изработка на едноставен водич за земјоделците за бенефитите од органското производство.</p> <p>Изработка на физибилити студија за развој на алтернативен туризам на општина Радовиш-Смиланци.</p> <p>Обнова на инфотабли кои се веќе поставени</p> | Јануари-Декември   |

|   |            |                 |  |                    |
|---|------------|-----------------|--|--------------------|
|   |            |                 | и за кои постојат податоци. Изработка на водич за инвестиции и физибилити студии во делот на локалниот развој.   |                    |
| Годишна членарина за Центарот за развој на Југоисточен плански регион во Струмица за 2022   | 282.440    | Општина Радовиш | Согласно законот за рамномерен регионален развој и претходно потпишан договор со Центарот за развој на Југоисточен плански регион во Струмица, општините основачи на Советот за развој на регионот се обврзани да ја кофинансираат работата на Центарот. | Јануари-Декември   |
| ЛАГ Плачковица  | 60.000     | Општина Радовиш | Годишна членарина по договор   | Јануари - Декември |
| Проект „Меден Радовиш 2022,,  | 107.000,00 | МЗШВ            | По договор бр: 03-772/5 од 09.06.2022 год.   | Август-Септември   |
| <b>ЈАВНИ ПОВИЦИ</b>   |            |                 |  |                    |
| Ревизија на стари или изработка на нови стратегии од:<br>Локален одржлив развој 2022-2027<br>Социјална инклузија<br>Образование<br>Енергетска ефикасност кои ќе бидат обновени и согласно важечките три ќе биде направена целина во делот на одржлив развој и предвидување на проекти за циркуларна економија | 165.200    | Општина Радовиш | Подготовка и печатење на документи<br>Идејата е шесте постоечки да се вградат во една заедничка платформа за ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ<br>Стратегијата ќе биде изработена со форумски пристап   | Јануари-Декември   |
| Поддршка на здруженија на граѓани од областа на социјала, здравство, хуманитарни активности и сл.   | 200.000    | Општина Радовиш | Поддршка за функционирање на здруженијата  | Јануари-Декември   |
| Се вкупно   | 6.814.690  |                 |  |                    |
| Донации   | 1.857.000  |                 |  |                    |
| Средства од општински буџет   | 4.957.690  |                 |  |                    |

\*Ставка која влегува во развојни програми-Регионален развој

|  |            |                                     |   |  |
|--|------------|-------------------------------------|---|--|
| <b>ИНФРАСТРУКТУРА</b>                                    |            |                                     |   |  |
| IPA/2021/427-964<br>Green Heat-introduction of efficient | 57.989.580 | EuropeAid/17<br>0320/DD/ACT/<br>МК- | Проектот предвидува изградба на мини-систем за енергетско | Пред фаза на имплементација се очекува |

|  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
| <p>customer-oriented<br/>small-grid district heating service based<br/>on renewable energy sources</p> <p>ИПА/2021/427-964<br/>Зелено греење- вовед во енергетски<br/>ефикасно ориентирано греење со<br/>мини централа</p> |  | <p>Application 48<br/>EU for Mun<br/>icipalities.<br/>Improving<br/>Local<br/>Government<br/>Services<br/>through<br/>Innovative<br/>Concepts</p> | <p>ефикасно греење кое<br/>во почетна фаза ќе ги<br/>опфати СРЦ,,25-ти<br/>Мај,, Детската<br/>градинка ,,Цветови“,<br/>ООУ,,Крсте П.<br/>Мисирков“,<br/>општинската зграда и<br/>СОУ,,Коста Сусинов,,<br/>Финансиските<br/>средства ќе бидат на<br/>посебна донаторска<br/>сметка по фази и<br/>ПРАГ- ЕУ правилата</p> | <p>склучување на<br/>договор во<br/>текот на<br/>месец<br/>декември<br/>Времетраење:<br/>3 год.</p> |
|--|--|---|--|---|

Бр. 08-1534/1  
27 Септември 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина Радовиш  
Претседател  
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за  
локална самоупава(Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во  
врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш,  
Градоначалникот на општина Радовиш донесува

#### РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување  
на Одлука за измена и дополнување на Буџетот на  
општина Радовиш за 2022

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за  
измена и дополнување на Буџетот на општина  
Радовиш за 2022 година, бр.08-1535/1, што советот на  
општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  
27.09.2022 година.

Бр. 09-1535/2  
28 Септември 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина РАДОВИШ за 2022 година на следниот начин

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот  
за локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" бр. 5/2002  
година), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите  
("Сл. Весник на РМ" бр. 64/05, 04/08, 103/08, 156/09,  
95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16) и член 43 од  
статутот на ЕЛС Радовиш ("Службен гласник на  
општина Радовиш" бр. 5/2005 година), Советот на ЕЛС  
Радовиш на XVI-та седница одржана на 27.09.2022  
година ја донесе следната

#### ОДЛУКА

за измена на распоредот на средствата на Буџетот  
на Општина РАДОВИШ  
за 2022 година

Член 1



| Потпрограма<br>Потставка |  | БУЏЕТ    | САМОФИНА | ДОТАЦИИ | ДОНАЦИИ | КРЕДИТИ |
|--------------------------|--|----------|----------|---------|---------|---------|
| E00                      | ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА               |          |          |         |         |         |
| 420210                   | Патување во странство - хранарина      | 15.000   | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 420220                   | Патување во странство - патни расходи  | 20.000   | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 421130                   | Ѓубретарина                            | 35.000   | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 421310                   | Пошта                                  | 210.000  | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 421410                   | Горива и масла (моторни возила)        | 170.000  | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 426310                   | Семинари и конференции                 | 47.000   | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 426990                   | Други оперативни расходи               | -420.000 | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 464910                   | Плаќање по судски решенија             | -477.000 | 0        | 0       | 0       | 0       |
| G10                      | ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ |          |          |         |         |         |
| 425990                   | Други договорни услуги                 | -250.000 | 0        | 0       | 0       | 0       |
| K40                      | КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО      |          |          |         |         |         |
| 464990                   |  | 1.000.00 | 0        | 0       | 0       | 0       |
| L00                      | СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА                     |          |          |         |         |         |
| 463120                   | Трансфери до спортски клубови          | -400.000 | 0        | 0       | 0       | 0       |
| V10                      | ДЕТСКИ ГРАДИНКИ                        |          |          |         |         |         |
| 420120                   | Патување во земјата - патни расходи    | 0        | -6.000   | 0       | 0       | 0       |
| 420210                   | Патување во странство - хранарина      | 0        | -4.000   | 0       | 0       | 0       |
| 421110                   | Електрична енергија                    | 0        | -240.000 | 0       | 0       | 0       |
| 421120                   | Водовод и канализација                 | 0        | -100.000 | 0       | 0       | 0       |
| 421310                   | Пошта                                  | 0        | -3.000   | 0       | 0       | 0       |
| 421320                   | Телефон и телефакс                     | 0        | -22.000  | 0       | 0       | 0       |
| 421390                   | Други трошоци за комуникација          | 0        | -5.000   | 0       | 0       | 0       |
| 423110                   | Канцелариски материјали                | 0        | -36.000  | 0       | 0       | 0       |
| 423190                   | Други административни материјали       | 0        | -7.000   | 0       | 0       | 0       |
| 423330                   | Постелнина                             | 0        | -12.000  | 0       | 0       | 0       |
| 423410                   | Прехранбени продукти и пијалаци        | 0        | -38.000  | 0       | 0       | 0       |
| 423810                   | Ситен инвентар                         | 0        | -12.000  | 0       | 0       | 0       |
| 423830                   | Резервни делови                        | 0        | -6.000   | 0       | 0       | 0       |
| 423910                   | Други материјали за специјална намена  | 0        | -6.000   | 0       | 0       | 0       |
| 424230                   | Дезинфекција, дезинсекција и           | 0        | -30.000  | 0       | 0       | 0       |
| 424510                   | Одржување на зелени површини околу     | 0        | -6.000   | 0       | 0       | 0       |
| 425190                   | Изнајмување на друга опрема и опрема   | 0        | -3.000   | 0       | 0       | 0       |
| 425490                   | Други здравствени услуги               | 0        | -12.000  | 0       | 0       | 0       |
| 427110                   | Привремени вработувања                 | 0        | 584.000  | 0       | 0       | 0       |
| VA0                      | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА                   |          |          |         |         |         |
| 482910                   | ДЕТСКИ ГРАДИНКИ                        | 0        | -12.000  | 0       | 0       | 0       |
| 483110                   | Купување на канцелариски мебел         | 0        | -24.000  | 0       | 0       | 0       |
| W00                      | ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА                  |          |          |         |         |         |
| 421410                   | Горива и масла (моторни возила)        | 50.000   | 0        | 0       | 0       | 0       |
|                          |  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во "Службен гласник на општина Радовиш" и истата станува составен дел на Буџетот на општината за 2022 год.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

Бр. 08-1535/1

Совет на општина Радовиш

27 Септември 2022 г.

Претседател

Радовиш

Моника Трајанова с.р.

## РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување

на Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Радовиш за 2022

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на општина Радовиш за 2022 , бр.08-1536/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.

Бр. 09-1536/2  
28 Септември 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" бр. 5/2002 година), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите ("Сл. Весник на РМ" бр. 64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16) и член 43 од статутот на ЕЛС Радовиш ("Службен гласник на општина Радовиш" бр. 5/2005 година), Советот на општина Радовиш на XVI-та седница одржана на 27.09.2022 година ја донесе следната

## ОДЛУКА

За проширување на средствата на Буџетот на Општина РАДОВИШ За 2022 година

## Член 1

Со оваа одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на Општина РАДОВИШ за 2022 година, на следниот начин :

Се зголемуваат приходите на следните потаставки :

| Потпрограма<br>Потставка                            | САМО<br>ФИНА | ДОТАЦИ<br>И | ДОНАЦИИ   | КРЕ<br>ДИТ |
|---|--------------|-------------|-----------|------------|
| A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА                                |              |             |           |            |
| 741120 Блок дотации на општината по одделни         | 0            | 12.937.342  | 0         | 0          |
| 742111 Приходи од обединетите нации                 | 0            | 0           | 750.000   | 0          |
| 744111 Донации од приватни компании                 | 0            | 0           | 800.000   | 0          |
|   | 0            | 12.937.342  | 1.550.000 | 0          |
| и се распредуваат на следните расходни потаставки : |              |             |           |            |

## G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

|  |   |         |         |   |
|--|---|---------|---------|---|
| 425990 Други договорни услуги                    | 0 | 0       | 750.000 | 0 |
| K10 БИБЛИОТЕКАРСТВО                              |   |         |         |   |
| 420130 Патување во земјата Ы сместување          | 0 | 42.000  | 0       | 0 |
| 421110 Електрична енергија                       | 0 | 100.000 | 0       | 0 |
| 421320 Телефон и телефакс                        | 0 | 7.000   | 0       | 0 |
| 421410 Горива и масла (моторни возила)           | 0 | 10.000  | 0       | 0 |
| 423110 Канцелариски материјали                   | 0 | 10.000  | 0       | 0 |
| 423410 Прехранбени продукти и пијалаци           | 0 | 5.000   | 0       | 0 |
| 423710 Средства за одржување на хигиена          | 0 | 10.288  | 0       | 0 |
| 424210 Одржување на згради                       | 0 | 30.000  | 0       | 0 |
| 424410 Поправки и одржување на мебел             | 0 | 10.000  | 0       | 0 |
| 424510 Одржување на зелени површини околу згради | 0 | 30.000  | 0       | 0 |
| 425920 Услуги за копирање, печатење и издавање   | 0 | 31.000  | 0       | 0 |
| 426210 Расходи за репрезентација                 | 0 | 45.000  | 0       | 0 |
| 480140 Купување на информатичка и видео опрема   | 0 | 30.000  | 0       | 0 |
| 481230 Реконструкција на деловни објекти         | 0 | 60.000  | 0       | 0 |
| K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА                |   |         |         |   |
| 464990 Други трансфери                           | 0 | 108.054 | 0       | 0 |
| K40 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И                      |   |         |         |   |

|        |   |   |            |           |   |
|--------|---|---|------------|-----------|---|
| 464990 | Други трансфери   | 0 | 0          | 800.000   | 0 |
| N10    | ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ   |   |            |           |   |
| 421290 | Други материјали за греење                                  | 0 | 150.000    | 0         | 0 |
| 421440 | Транспорт на луѓе   | 0 | 183.230    | 0         | 0 |
| 423310 | Униформи  | 0 | 20.000     | 0         | 0 |
| 423610 | Наставно-образовни помагала                                 | 0 | 335.670    | 0         | 0 |
| 424210 | Одржување на згради   | 0 | 715.750    | 0         | 0 |
| 424220 | Услуги за обезбедување на објекти                           | 0 | 50.000     | 0         | 0 |
| 425760 | Превозни услуги во образованието                            | 0 | 150.000    | 0         | 0 |
| 480140 | Купување на информатичка и видео опрема                     | 0 | 160.000    | 0         | 0 |
| 480160 | Купување на опрема за греење и                              | 0 | 1.450.000  | 0         | 0 |
| 480190 | Купување на друга опрема                                    | 0 | 68.190     | 0         | 0 |
| 482910 | Подготвување проекти вклучувајќи<br>дизајн на други објекти | 0 | 70.000     | 0         | 0 |
| 482920 | Изградба на други објекти                                   | 0 | 400.000    | 0         | 0 |
| 482930 | Реконструкција на други објекти                             | 0 | 1.700.000  | 0         | 0 |
| 482940 | Надзор над изградбата                                       | 0 | 30.000     | 0         | 0 |
| 483110 | Купување на канцелариски мебел                              | 0 | 260.160    | 0         | 0 |
| 483120 | Купување на училишен мебел                                  | 0 | 300.000    | 0         | 0 |
| 485710 | Книги за библиотеки и учебници                              | 0 | 20.000     | 0         | 0 |
| N20    | СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  |   |            |           |   |
| 401130 | Основни плати - други вработени                             | 0 | 350.000    | 0         | 0 |
| 401310 | Персонален данок на доход од плата                          | 0 | 35.000     | 0         | 0 |
| 402110 | Основни придонеси за ПИО                                    | 0 | 64.000     | 0         | 0 |
| 402210 | Основни придонеси за здравство                              | 0 | 25.000     | 0         | 0 |
| 402220 | Основен придонес за професионално                           | 0 | 2.000      | 0         | 0 |
| 402310 | Основни придонеси до Агенцијата за                          | 0 | 4.000      | 0         | 0 |
| 423110 | Канцелариски материјали                                     | 0 | 100.000    | 0         | 0 |
| 423610 | Наставно-образовни помагала                                 | 0 | 100.000    | 0         | 0 |
| 423990 | Други материјали  | 0 | 60.000     | 0         | 0 |
| 424510 | Одржување на зелени површини околу згради                   | 0 | 20.000     | 0         | 0 |
| 426990 | Други оперативни расходи                                    | 0 | 300.000    | 0         | 0 |
| 464990 | Други трансфери   | 0 | 140.000    | 0         | 0 |
| 480190 | Купување на друга опрема                                    | 0 | 100.000    | 0         | 0 |
| V10    | ДЕТСКИ ГРАДИНКИ   |   |            |           |   |
| 401310 | Персонален данок на доход од плата                          | 0 | 191.267    | 0         | 0 |
| 402220 | Основен придонес за професионално                           | 0 | 5.000      | 0         | 0 |
| 421120 | Водовод и канализација                                      | 0 | 20.000     | 0         | 0 |
| 421310 | Пошта   | 0 | 1.000      | 0         | 0 |
| 421320 | Телефон и телефакс  | 0 | 15.000     | 0         | 0 |
| 423190 | Други административни материјали                            | 0 | 32.000     | 0         | 0 |
| 424210 | Одржување на згради   | 0 | 4.628.233  | 0         | 0 |
| 424230 | Дезинфекција, дезинсекција и дератизација                   | 0 | 10.000     | 0         | 0 |
| 424420 | Поправки и одржување на софтверска и<br>хардверска опрема   | 0 | 10.000     | 0         | 0 |
| 425290 | Други финансиски услуги                                     | 0 | 3.500      | 0         | 0 |
| 425420 | Примарна здравствена заштита                                | 0 | 65.000     | 0         | 0 |
| 425490 | Други здравствени услуги                                    | 0 | 30.000     | 0         | 0 |
| 425920 | Услуги за копирање, печатење и издавање                     | 0 | 15.000     | 0         | 0 |
| 426410 | Објавување на огласи  | 0 | 20.000     | 0         | 0 |
|        |   | 0 | 12.937.342 | 1.550.000 | 0 |

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во "Службен гласник на општина Радовиш" и истата станува составен дел на Буџетот на општината за 2022 год.

Бр. 08-1536/1 Совет на општина Радовиш  
27 Септември 2022 г. Претседател  
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

## РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување  
на Листа за определување на имиња на улици,  
плоштади, мостови и на други инфраструктурни  
објекти во општина Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Листа за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти во општина Радовиш, бр.08-1538/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.

Бр. 09-1538/2 Градоначалник  
28 Септември 2022 г. на општина Радовиш  
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади и други инфраструктурни објекти (Службен весник на РМ бр. 66/04, 55/07, 145/10, 136/11, 163/13 и 147/15) и член 21 став 1 и точка 25 од Статутот на општина Радовиш ( Службен гласник на општина Радовиш бр.5/02), Советот на општина Радовиш на XVI -та седница одржана на ден 27.09.2022 год., донесе

## ЛИСТА

за определување на имиња на улици, плоштади,  
мостови и на други инфраструктурни објекти во  
општина Радовиш

I. За имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти во општина Радовиш се определуваат:

## 1. Улици

- Ул: „Киро Глигоров“
- Ул: „Борис Трајковски“

- Ул: „Мориц Романо“
- Ул: „Ката Лахтова“
- Ул: „Сотир Шукриев“
- Ул: „Илија Карпузов“
- Ул: „Миле Кукутанов“
- Ул: „Костадин Костов“
- Ул: „Милчо Ристов“
- Ул: „Илија Симеонов“
- Ул: „Димитар Томов-Мањифико“
- Ул: „Јован Карадачки“
- Ул: „Коста Газепов“
- Ул: „Димитар Келкоцев“
- Ул: „Илија Матрапазов“
- Ул: „Симеон Коцев“
- Ул: „Васил Василев“
- Ул: „Лазар Петров-Гајдаџијата“
- Ул: „Коста Мазнејков“
- Ул: „Станоја Бојович“
- Ул: „Ѓоѓи Здравев“
- Ул: „Борис Тодоров“
- Ул: „Милка Здравева“
- Ул: „Коце Крстев“
- Ул: „Милчо Ристов“
- Ул: „Коста Трпков“
- Ул: „Проф. Д-р Христо Карталов“
- Ул: „Коста Ефтимов“
- Ул: „Борислав Чапов“
- Ул: „Д-р Ристо Газепов-Рицко“
- Ул: „Д-р Андон Кочев“
- Ул: „Евлија Челебија“
- Ул: „Никола Тесла“
- Ул: „Ристо Шишков“
- Ул: „Гане Тодоровски“
- Ул: „Славко Јаневски“
- Ул: „Панко Брашнаров“
- Ул: „Методија Андонов-Ченто“
- Ул: „Тодор Проески-Тоше“
- Ул: „Питомец Тони Методов“
- Ул: „Ерол Готак“
- Ул: „Сашко Соколов“
- Ул: „Трајчо Атанасов-Коската“
- Ул: „Кирчо Поп-Лазаров“
- Ул: „Тони Танчев“
- Ул: „Зоран Мајсторски“
- Ул: „Кнегиња Рада“
- Ул: „Карши Маале“
- Ул: „Плаваја“
- Ул: „Кеј Ступница“
- Ул: „Ораовичка“
- Ул: „Подарешка“
- Ул: „Злевска“
- Ул: „Покрајчевска“
- Ул: „Раклишка“
- Ул: „Ињевска“

- Ул: „Дединска“  
 - Ул: „Дамјанска“  
 - Ул: „Воиславска“  
 - Ул: „Сулдурска“  
 - Ул: „Калугеричка“  
 - Ул: „Бучимска“  
 - Ул: „Погулевска“  
 - Ул: „Козбунарска“  
 - Ул: „Смиланска“  
 - Ул: „Тополничка“  
 - Ул: „Скопска“  
 - Ул: „Битолска“  
 - Ул: „Штипска“  
 - Ул: „Охридска“  
 - Ул: „Струмичка“  
 - Ул: „Кочанска“  
 - Ул: „Неготинска“  
 - Ул: „Гевгелиска“  
 - Ул: „Валандовска“  
 - Ул: „Кумановска“  
 - Ул: „Прилепска“  
 - Ул: „Беровска“  
 - Ул: „Делчевска“  
 - Ул: „Дебарска“  
 - Ул: „Струшка“  
 - Ул: „Ресенска“  
 - Ул: „Кичевска“  
 - Ул: „Паланечка“  
 - Ул: „Кратовска“  
 - Ул: „Виничка“  
 - Ул: „Велешка“  
 - Ул: „Тетовска“  
 - Ул: „Гостиварска“  
 - Ул: „Пехчевска“  
 - Ул: „Вевчанска“  
 - Ул: „Кавадаречка“  
 - Ул: „Македонска“  
 - Ул: „Бриселска“  
 - Ул: „Белградска“  
 - Ул: „Загребска“  
 - Ул: „Љубљанска“  
 - Ул: „Виенска“  
 - Ул: „Женевска“  
 - Ул: „Варшавска“  
 - Ул: „Прагска“  
 - Ул: „Софиска“  
 - Ул: „Атинска“  
 - Ул: „Сараевска“  
 - Ул: „Лондонска“  
 - Ул: „Анкарска“  
 - Ул: „Мустафа Кемал Ататурк“  
 - Ул: „Илхами Емин“  
 - Ул: „Никола Кљусев“  
 - Ул: „Јордан Мијалков“

- Ул: „Жељу Желев“  
 - Ул: „Георги Димитров“  
 - Ул: „Зоран Џинџик“  
 - Ул: „Белишче“  
 - Ул: „Васлуј“  
 - Ул: „Проф. д-р Стојан Здравев“  
 - Ул: „Марлада“  
 2. Плоштади  
 -  
 3. Мостови  
 -  
 4. Други инфраструктурни објекти  
 -

II. Листата за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти се доставува до Владата на Република Северна Македонија, за добивање на согласност.

III. Листата за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Радовиш влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Радовиш, а ќе се објави по добивање на согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 08-1538/1  
 27 Септември 2022 г.  
 Радовиш

Совет на општина Радовиш  
 Претседател  
 Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

#### РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Заклучок за прифаќање на Иницијатива за формирање на организационен одбор за справување со последиците од (не) работењето на рудниците Боров Дол и Бучим

Го прогласувам и објавувам Заклучок за прифаќање на Иницијатива за формирање на организационен одбор за справување со последиците од (не) работењето на рудниците Боров Дол и Бучим, бр.08-1539/1, што советот на општина Радовиш го донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.

Бр. 09-1539/2  
 28 Септември 2022 г.  
 Радовиш

Градоначалник  
 на општина Радовиш  
 Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоупава (Сл.весник на РМ бр.5/2002), и член 21 ст. 1 т. 43 од Статутот на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на XVI седница одржана на 27.09.2022 година, донесе

#### ЗАКЛУЧОК

за прифаќање на Иницијатива за формирање на организационен одбор за справување со последиците од (не) работењето на рудниците Боров Дол и Бучим

#### Член 1

Советот на општина Радовиш ја прифаќа Иницијативата за формирање на организационен одбор за справување со последиците од (не) работењето на рудниците Боров Дол и Бучим .

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Радовиш”

Бр. 08-1539/1 Совет на општина Радовиш  
27 Септември 2022 г. Претседател  
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

#### РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Заклучок за прифаќање на Иницијатива за доделување на објект Стоковна куќа на управување и стопанисување на Општина Радовиш

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за прифаќање на Иницијатива за доделување на објект Стоковна куќа на управување и стопанисување на Општина Радовиш, бр.08-1540/1, што советот на општина Радовиш го донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.

Бр. 09-1540/2 Градоначалник  
28 Септември 2022 г. на општина Радовиш  
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоупава (Сл.весник на РМ бр.5/2002), и член 21 ст. 1 т. 43 од Статутот на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на XVI седница одржана на 27.09.2022 година, донесе

#### ЗАКЛУЧОК

за прифаќање на Иницијатива за доделување на објект Стоковна куќа на управување и стопанисување на Општина Радовиш

#### Член 1

Советот на Општина Радовиш ја прифаќа Иницијативата за доделување на објект Стоковна куќа на управување и стопанисување на Општина Радовиш.

#### Член 2

Овој Заклучок стапува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Радовиш”

Бр. 08-1540/1 Совет на општина Радовиш  
27 Септември 2022 г. Претседател  
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

#### РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Заклучок за усвојување на Извештаите на работните тела на Советот на општина Радовиш

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за усвојување на Извештаите на работните тела на Советот на општина Радовиш, бр.08-1541/1, што советот на општина Радовиш го донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.

Бр. 09-1541/2 Градоначалник  
28 Септември 2022 г. на општина Радовиш  
Радовиш Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на XVI седница одржана на 27.09.2022 година, донесе:

#### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештаите на Работните тела на Советот на општина Радовиш

#### Член 1

Се усвојуваат Извештаите на работните тела приложени на седница на Советот на општина Радовиш одржана на 27.09.2022 година и тоа:

-Комисија за култура, образование и спорт,  
11-та седница одржана на 22.09.2022 година

-Комисија за статут и прописи, 12-та седница  
одржана на 23.09.2022 година

-Комисија за урбанизам, комунални дејности  
и заштита на животна средина, 14-та седница  
одржана на 26.09.2022 година

-Комисија за Финансирање, Буџет и Локален  
економски развој, 15-та седница одржана на  
26.09.2022 година

## СОДРЖИНА:

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука  
за давање Согласност на Годишен план за  
вработување за 2023 година во ЈП Плаваја,  
Радовиш-----1

ОДЛУКА за давање Согласност на Годишен план за  
вработување за 2023 година во ЈП Плаваја,  
Радовиш-----1

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука  
за давање Согласност на Годишен план за  
вработување за 2023 година во ЈОУДГ „Ацо  
Караманов“, Радовиш-----1

ОДЛУКА за давање Согласност на Годишен план за  
вработување за 2023 година во ЈОУДГ „Ацо  
Караманов“, Радовиш-----1

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука  
за давање Согласност на Годишен план за  
вработување за 2023 година во Општина Радовиш--2

ОДЛУКА за давање Согласност на Годишен план за  
вработување за 2023 година во Општина Радовиш--2

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука  
за усвојување на Годишна Програма за работа на  
ООУ „Кирил и Методиј“ с.Ораовица, Радовиш за  
учебната 2022/2023 година-----2

ОДЛУКА за усвојување на Годишна Програма за  
работа на ООУ „Кирил и Методиј“ с.Ораовица,  
Радовиш за учебната 2022/2023 година-----2

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука  
за усвојување на Годишна Програма за работа на  
ООУ „Никола Карев“, Радовиш за учебната  
2022/2023 година-----3

ОДЛУКА за усвојување на Годишна Програма за  
работа на ООУ „Никола Карев“, Радовиш за учебната  
2022/2023 година-----3

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука  
за давање на користење училишна зграда во

-Комисија за јавна безбедност и безбедност  
во сообраќајот и противпожарна заштита, 9-та  
седница одржана на 26.09.2022 година

## Член 2

Овој Заклучок влегува во сила од денот на  
објавување во „Службен гласник на општина  
Радовиш,, .

Бр. 08-1541/1  
27 Септември 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина Радовиш  
Претседател  
Моника Трајанова с.р.

ПУ Калаузлија на ООУ „Крсте Петков Мисирков,,  
Радовиш-----3

ОДЛУКА за давање на користење училишна зграда  
во ПУ Калаузлија на ООУ „Крсте Петков Мисирков,,  
Радовиш-----3

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на  
Програма за измена и дополнување на Програмата  
за потребите на спортот во општина Радовиш за  
2022 год. бр.08-1485/1 од 03.12.2021 год., бр.08-  
1610/1 од 21.12.2021 год. и бр 08-728/1 од 13.04.2022  
год.-----4

Програма за измена и дополнување на Програмата  
за потребите на спортот во општина Радовиш за  
2022 год. бр.08-1485/1 од 03.12.2021 год., 08-  
1610/1 од 21.12.2021 год. и бр 08-728/1 од 13.04.2022  
год.-----4

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на  
Програма за измена и дополнување на Програмата  
за активностите на општина Радовиш во областа на  
културата во општина Радовиш за 2022 год. бр.08-  
1484/2 од 03.12.2021 год и бр.08-1609/2 од  
21.12.2021 год.-----4

Програма за измена и дополнување на Програма за  
активностите на општина Радовиш во областа на  
културата во општина Радовиш за 2022 год. бр. 08-  
1484/2 од 03.12.2021 год и бр.08-1609/2 од  
21.12.2021 год.-----4

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на  
Програма за измена и дополнување на Програмата  
на потреби за функционирање на администрацијата  
во единицата за локална самоуправа-Радовиш за  
2022 година број 08-1607/1 од 21.12.2021 година----5

ПРОГРАМА за измена и дополнување на Програмата  
на потреби за функционирање на администрацијата  
во единицата за локална самоуправа-Радовиш за  
2022 година број 08-1607/1 од 21.12.2021 година----5

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука  
за донесување на Програма за манифестација  
„Самун ем Татлија“ и Програма за манифестација  
„Самун ем Татлија“-----5

|   |    |
|---|----|
| ОДЛУКА за донесување на Програма за манифестација „Самун ем Татлија” -----  | 6  |
| РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за утврдување интерес за основање Акционерско друштво за дејност производство на електрична енергија-----  | 6  |
| ОДЛУКА За утврдување интерес за основање Акционерско друштво за дејност производство на електрична енергија-----  | 7  |
| РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за одобрување финансиски средства како основачки влог на општина Радовиш за А.Д. за производство на електрична енергија „ЕЛРАД,, Радовиш-----  | 7  |
| ОДЛУКА за одобрување финансиски средства како основачки влог на општина Радовиш за А.Д. за производство на електрична енергија ЕЛРАД,, Радовиш -----  | 8  |
| ИЗЈАВА -----  | 8  |
| РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за давање Согласно на Одлука за промена на Правилникот бр.08-835/1 од 03.05.2022 година за користење на површините за играње и пропратните простории на Градски стадион во Радовиш бр.02-42/2 од 25.05.2022година----- | 8  |
| ОДЛУКА за давање Согласно на Одлука за промена на Правилникот бр.08-835/1 од 03.05.2022 година за користење на површините за играње и пропратните простории на Градски стадион во Радовиш бр.02-42/2 од 25.05.2022 година-----  | 8  |
| РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за давање Согласно на Одлука за промена на Тарифникот бр.08-619/1 од 29.03.2022 година за користење на просторот и пропратни простории во склоп на СРЦ “25 МАЈ”, бр.02-42/1 од 25.05.2022 година-----                  | 9  |
| ОДЛУКА за давање Согласно на Одлука за промена на Тарифникот бр.08-619/1 од 29.03.2022 година за користење на просторот и пропратни простории во склоп на СРЦ “25 МАЈ”, бр.02-42/1 од 25.05.2022 година-----  | 9  |
| РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за одобрување финансиски средства на Спортски Стрелачки клуб Рефлексшат-----   | 9  |
| ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на Спортски Стрелачки клуб Рефлексшат-----   | 9  |
| РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за одобрување финансиски средства на Риболовен клуб КРАП-Радовиш-----  | 10 |
| ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на Риболовен клуб КРАП-Радовиш-----  | 10 |
| РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за усвојување Извештај за работата со Финансов извештај на ЈП „Плаваја” Радовиш за период од 01.01 2022 година до 30.06.2022 година -----  | 10 |
| РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за усвојување Финансов извештај на ЈП „Плаваја” Радовиш за период од 01.04 2022 година до 30.06.2022 година-----   | 10 |
| ОДЛУКА за усвојување Финансов извештај на ЈП „Плаваја” Радовиш за период од 01.04 2022 година до 30.06.2022 година-----   | 10 |
| РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Програма за измена и дополнување на Програмата за локален економски развој при општина Радовиш за 2022 година бр.08-1606/2 од 21.12.2021 година-11  | 11 |
| ПРОГРАМА за измена и дополнување на Програмата за Локален економски развој при Општина Радовиш за 2022 година бр.08-1606/2 од 21.12.21 год. -----   | 11 |
| РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Радовиш за 2022 -----  | 16 |
| ОДЛУКА за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина РАДОВИШ за 2022 година-----  | 16 |
| РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Радовиш за 2022 -----   | 18 |
| ОДЛУКА За проширување на средствата на Буџетот на Општина РАДОВИШ За 2022 година-----   | 18 |
| РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Листа за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти во општина Радовиш-----   | 20 |
| ЛИСТА за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти во општина Радовиш-----   | 20 |
| РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучок за прифаќање на Иницијатива за формирање на организационен одбор за справување со последиците од (не) работењето на рудниците Боров Дол и Бучим-----   | 21 |
| ЗАКЛУЧОК за прифаќање на Иницијатива за формирање на организационен одбор за справување со последиците од (не) работењето на рудниците Боров Дол и Бучим-----   | 22 |
| РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучок за прифаќање на Иницијатива за доделување на објект Стоковна куќа на управување и стопанисување на Општина Радовиш-----  | 22 |
| РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучок за усвојување на Извештаите на работните тела на Советот на општина Радовиш -----  | 22 |
| РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучок за усвојување на Извештаите на работните тела на Советот на општина Радовиш-----   | 22 |